



**МАКЕДОНСКО  
КРЕДИТНО БИРО**

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛОТ НА  
МАКЕДОНСКО КРЕДИТНО БИРО АД СКОПЈЕ  
ЗА ПРАВНИ ЛИЦА

Со Општите услови за користење на услугите на интернет порталот на МКБ АД Скопје за правни лица (во натамошниот текст: Општи услови), се уредуваат општите правила според кои правните лица можат да ги користат услугите кои ги нуди МКБ на својата интернет страна, и тоа: опис на услугите, процесот на регистрација, користење на услугите, начинот на плаќање, зачленување на правни лица во МКБ, други услови за користење на порталот, ограничување на одговорноста, политика за приватност, како и измени и дополнувања.

Услугите кои на овој начин МКБ ги нуди на правните лица се достапни во посебен дел на веб страната [www.mkb.mk](http://www.mkb.mk), а се добиваат со претходна регистрација.

**1. Опис на услугите**

На регистрираните корисници МКБ им овозможува добивање на:

- А. Услуги без склучен Договор со МКБ
  - 1. Сопствен извештај;
  - 2. Извештај за блокада на трансакциска сметка;
  - 3. АСИС - Алармен систем за известување на субјекти;
  - 4. Корпоративен извештај за сопствената компанија и
  - 5. Основни информации за други компании.
  
- Б. Услуги со склучен Договор со МКБ
  - 1. Сопствен извештај;
  - 2. Извештај за блокада на трансакциска сметка;
  - 3. АСИС - Алармен систем за известување на субјекти;
  - 4. Корпоративен извештај за сопствената компанија;
  - 5. Преглед на компанија по зададени критериуми:
    - основни информации за компанијата;
    - блокада на трансакциска сметка;
    - финансиска изложеност;
    - финансиски резултати;
    - стечај и ликвидација и
    - сопственици, менаџмент и подружници.
  - 6. Филтер на компании по зададени критериуми:
    - сектор;
    - седиште;
    - година на основање;
    - тип на компанија;
    - приход;

- профит;
  - број на вработени;
  - изложеност и
  - конкуренција.
7. Споредба на компании по:
- финансиски резултати;
  - ранг во категорија;
  - ранг во дејност и
  - ранг во општина.
8. Поврзани субјекти
- Капитално поврзани компании;
9. Корпоративен извештај за други компании.

Сопствениот извештај, Извештајот за блокада на трансакциска сметка и АСИС служат само за сопствени потреби, односно за личен увид во податоците и нивна контрола.

## **2. Постапка на регистрација на корисници**

За користење на услугите на порталот неопходна е претходна регистрација на лицата.

По успешната регистрација на корисниците им се овозможува електронско добивање на услугата.

При online регистрација потребно е корисникот да се најави на интернет порталот <https://moj.mkb.mk/> и да одбере регистрација на правно лице, по што внесува Единствен матичен број на субјектот - ЕМБС. Останатите податоци за правниот субјект: ЕДБ, назив, адреса и место автоматски се пополнуваат од базата на МКБ.

Доколку во базата на податоци на МКБ нема податоци за конкретното правно лице, корисникот сам ги внесува потребните податоци: Единствен даночен број, назив, адреса и место.

Корисникот кој го регистрира правното лице внесува и податоци за име и презиме, работна позиција, телефонски број за контакт, e-mail и лозинка.

По избор на копчето Регистрирај се, корисникот ќе добие електронска порака на регистрираната e-mail адреса за потврда на регистрацијата.

Корисникот има обврска лозинката да ја чува и да не ја открива на трети лица. МКБ не сноси одговорност во случај на злоупотреба на лозинката од страна на корисникот или друго лице.

Регистрираната e-mail адреса на корисникот му користи како корисничко име за најава.

## **3. Користење на услугите**

По успешната најава на својот кориснички профил на корисникот му се ставаат на располагање услугите наведени во точка 1.А од овие Општи услови.

Доколку корисникот има склучено Договор со МКБ, освен овие услуги, има можност да ги користи и услугите наведени во точка 1. Б од овие Општи услови.

Начинот на користење на услугите е преку избор на поединечни Корпоративни извештаи или на еден од понудените годишни пакети, чија вредност е пресметана во поени. Износот на еден поен има различна вредност во зависност од пакетот. Секој пакет содржи различен број на услуги.

Секој регистриран корисник добива бесплатни поени кои може да ги искористи за добивање на услуги.

Пакетите имаат важност од 1 (една) година или до искористување на поените. Доколку по истекот на 1 (една) година корисникот има неискористени поени, истите може да ги префрли во нов пакет под услов нарачката на новиот пакет да ја изврши во рок од 1 (еден) месец.

За времетраење на пакетот, корисникот може да купи дополнителни поени и истите може да ги искористи во рамки на важност на пакетот.

Пакетите и вредноста на поените се утврдени со Одлуката за единствена тарифа на надоместоците за услугите што ги врши МКБ.

Пристапот до услугите може да се оствари преку повеќе корисници од правното лице, од кои најмалку еден администраторски корисник. Администраторскиот корисник може да испрати Договор, да избере нов пакет, да додаде поени или дополнителен корисник и да ги користи услугите на порталот. Другите корисници може да ги користат услугите за пребарување и добивање на резултати.

#### **4. Начин на плаќање**

По извршениот избор на услугата следен чекор е плаќање на услугата.

Плаќањето на услугите се врши однапред, и тоа on line со платежна картичка или врз основ на профактура.

##### **Плаќање при прво користење на услугите**

За користење на услугите без склучен Договор со МКБ од Точка 1.А. од овие Општи услови потребно е да се изврши претходна идентификација на правното лице. За таа цел првото плаќање мора да биде извршено со образец ПП 30 од сметка на правното лице. Плаќањето може да се изврши во банка или преку користење мобилно/електронско банкарство.

Идентификација се врши врз основа на податоците од банкарски извод на дневна основа.

По добивање на извод од банка за извршена уплата, МКБ ја одобрува услугата и испраќа e-mail порака на корисникот со информација дека извештајот е генериран и може да го добие преку неговиот кориснички профил на <https://moj.mkb.mk/>

Во случај уплатата да биде извршена во денови на викенд или други неработни денови, услугата ќе биде овозможена првиот следен работен ден.

Во случај плаќањето да не е извршено од трансакциска сметка на правното лице, услугата нема да биде овозможена. МКБ не прави поврат на уплатените средства во ваков случај.

По извршената уплата не е можно откажување на нарачката.

##### **Плаќање при секое следно користење на услугите**

При секое следно користење на услугата плаќањето може да се изврши со образец ПП 30, во банка преку користење мобилно/електронско банкарство или со платежна картичка.

Доколку плаќањето се изврши со платежна картичка услугата веднаш ќе биде овозможена.

Процесот на плаќање со платежни картички се одвива преку регионалниот процесинг центар КАСИС АД Скопје. Во ниеден момент податоците за платежната картичка не му се достапни на системот на МКБ.

## **5. Зачленување на правни лица во МКБ**

Секое правно лице, кое согласно член 20 став 1 од Законот за кредитно биро има право да користи податоци од МКБ, може да се регистрира на порталот МОЈ.МКБ и да ги користи услугите наведени во Точка 1.Б од овие Општи услови.

При тоа, потребно е да склучи Договор за регулирање на меѓусебните права и обврски со МКБ, со што станува членка на МКБ.

Договорот, кој се наоѓа во модулот ПРЕГЛЕД, потребно е да се преземе, да се дополни со податоци за компанијата, да се потпише од овластеното лице и скениран да се достави преку копчето Прикачи Договор.

При зачленување, потребно е корисникот да достави во МКБ и Тековна состојба на правното лице, која не е постара од 6 (шест) месеци.

Откако Договорот и Тековната состојба ќе бидат доставени до МКБ, на правното лице ќе му биде овозможен пристап до услугите.

Оригиналниот Договор потпишан во 2 (два) примерока потребно е да се достави во седиштето на МКБ.

## **6. Користење на веб порталот**

Услугите на веб порталот <https://moj.mkb.mk/> на корисникот ќе му бидат достапни 24 часа дневно, седум дена во неделата, освен во случај на прекин на системот за редовно одржување, надградба на системот, како и прекин или застој во работата на сервисите под дејство на надворешни и непредвидливи фактори, за кои МКБ не сноси одговорност.

Порталот на МКБ, како и целата содржина која е прикажана на него е во сопственост на МКБ, кое ги задржува сите права во врска со евентуално кршење на овие Општи услови, вклучително и покренување материјална и кривична одговорност.

## **7. Ограничување на одговорноста**

Обврска на регистрираниот корисник е во потполност да се придржува до Општите услови и без одлагање да пријави во МКБ за настанати промени во неговите податоци. МКБ не може да сноси одговорност за неажурност на податоците на регистрираните корисници, ниту за последиците кои од тоа може да произлезат.

Сите лица кои имаат пристап до податоците и извештаите на порталот на МКБ се обврзани да ги чуваат како деловна тајна и да ги користат исклучиво за целите за кои се добиени и не смеат да

ги откријат на трети лица, освен во законски утврдените случаи и на барање на овластените органи.

МКБ не сноси одговорност ниту може да биде повикан да надомести било каква директна или индиректна штета во материјален или нематеријален облик која е настаната со неадекватно користење, неисполнување на техничките услови, непочитување на Општите услови или во други случаи, било да се предизвикани со невнимание, негрижа или пропуст на корисникот при користење на порталот.

За точноста на податоците во извештаите кои ги издава МКБ одговорни се Давателите на податоци. Тие се должни да ги преземат сите мерки со цел податоците што ги доставуваат до кредитното биро да бидат целосни и точни и имаат обврска редовно да вршат нивно коригирање и ажурирање.

## **8. Политика на приватност**

МКБ ги презема сите пропишани технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита при обработката на личните податоци, заради спречување неовластен пристап, неовластено откривање или евентуална нивна злоупотреба.

Со регистрирањето на интернет порталот на МКБ корисникот ги дава следните податоци:

- За правното лице: Единствен матичен број на субјектот;
- За физичкото лице (администратор или корисник): име и презиме, работна позиција и телефон.

За потребите на изготвување фактура за извршената уплата корисникот ги дава следните податоци: адреса и место на правното лице.

Корисникот е согласен со собирањето, обработката и користењето на наведените податоци за регистрација.

Корисникот има право на увид во податоците кои се водат за него, право на ажурирање на овие податоци, како и право да го избрише својот кориснички профил. Овие дејства може да ги изврши во посебен модул на својот кориснички профил.

Податоците за корисниците кои се собираат во процесот на регистрација МКБ ги користи за потребите на регистрација, користење на услугите на интернет порталот, како и за известување за нови производи и услуги. Податоците не може да се користат за други цели.

## **9. Измени и дополнувања**

МКБ го задржува правото да врши промени во обемот и содржината на услугите кои ги нуди на интернет порталот, Општите услови, Тарифата на надоместоците за извршените услуги и другите акти со кои се регулира работењето на интернет порталот.

За сите наведени промени МКБ го известува Корисникот со објавување на интернет порталот.

Со овозможување на 24 часовен пристап до услугите на интернет порталот од страна на МКБ, Корисникот се смета за уредно и навремено известен за сите промени.